



Повик за доставување понуди за спроведување обуки и обезбедување менторска поддршка за офицери за заштита на лични податоци во јавни институции

За потребите на проектот „Техничка и интегрирана заштита на личните податоци – градење инклузивен дигитален екосистем“, поддржан од Европската унија, број на договор: 2021/429-271, Фондација Метаморфозис објавува повик за доставување понуди за спроведување обуки и обезбедување менторска поддршка за офицери за заштита на лични податоци во јавни институции.

1. За проектот

Проектот „Техничка и интегрирана заштита на личните податоци – градење инклузивен дигитален екосистем“ е поддржан од Европската унија, а го спроведува Фондација Метаморфозис во партнерство со Здружение Конект. Целта на проектот е да се зајакнат вештините кај граѓаните и граѓанските организации за справување со предизвиците на дигиталното општество, како и за застапување за зголемена заштита на приватноста и личните податоци, притоа обезбедувајќи им поддршка на државните институции и другите засегнати страни да работат во служба на општеството и заштита на граѓаните. Повеќе информации за проектните активности и очекувани резултати можат да се најдат овде: [Metamorphosis » Privacy by Design –Building an inclusive digital ecosystem \(EU\)](#).

2. Предмет на набавка

Во рамки на овој повик, ќе се избере лице кое во периодот септември 2022-јуни 2023 година ќе спроведе 6 циклуси обуки и менторство на офицери за заштита на лични податоци од јавни институции. Целта на обуките и менторството е да им се обезбеди поддршка на јавните институции во процесот на усогласување со Законот за заштита на лични податоци.

2.1. Обуки

Првиот циклус обуки треба да започне во септември 2022 година, а начинот на спроведување на обуките (онлајн или со физичко присуство) ќе биде утврдуван за секој циклус посебно.

Вкупното времетраење на една обука треба да биде од 12 до 14 часа, распределени во минимум 2, а максимум 4 дена во период од минимум една недела. На секоја од обуките ќе учествуваат 8-12 учесници. Од обуките се очекуваат следните резултати:

- 1) Да ги унапредат познавањата на учесниците на правната рамка за заштита на лични податоци, особено во однос на: права на субјектите на лични податоци, обврски на контролорите, механизми за заштита на правата на субјектите, начела на заштитата на лични податоци и т.н.
- 2) Да ги подготват учесниците да се справат со потенцијалните предизвици по заштитата на личните податоци на граѓаните при дигитализација на јавните услуги и испорака на електронски јавни услуги
- 3) Да ги поддржат учесниците во спроведување анализа на системот на заштита на личните податоци во нивната институција која ќе им послужи како основа за утврдување на следните чекори во процесот на целосно усогласување со Законот за заштита на личните податоци.

2.2. Менторство





Врз основа на анализата на системот на заштита на личните податоци, по завршувањето на обуките, треба да се одржат најмалку 4 групни менторски сесии со учесниците на обуките. Овие сесии треба да им обезбедат поддршка и насоки на учесниците поврзани со процесот на усогласување со Законот за заштита на личните податоци, особено во однос на:

- Креирање политики за приватност и
- Подготовка на Методологии за проценка на влијание врз приватноста.

Како резултат на менторството, секоја од институциите кои ќе бидат менторирани, треба да има подготвено или ажурирано минимум еден интересен правилник, процедура или друг вид документ кои ќе ја подобрат усогласеноста на институцијата со Законот за заштита на лични податоци, на пример: политика за приватност; акт за проценка на влијание врз приватноста; акт за вршење видео надзор; анализата на целите за кои се поставува видео надзорот и извештај од извршена периодична оценка на постигнатите резултати од системот за вршење видео надзор; акт за начинот на водење евиденција на лица овластени за вршење обработка и пренос на лични податоци и т.н.

Секој процес на менторство ќе трае по 2 месеци. Во овој период, избраните ментори треба редовно да им бидат достапни на менторираните офицери и да им ги доставуваат потребните насоки и инструкции.

3. Услови за пријавување

Право да се пријават на овој повик имаат физички лица во тимови од 2-3 члена, како и правни лица кои работат на теми поврзани со заштита на лични податоци и имаат искуство со спроведување обуки за возрасни.

3.1. Услови за пријавување физички лица

Физичките лица можат да се пријавуваат само во тимови од минимум два, а максимум три члена. Сите членови на тимот треба да ги исполнуваат следниве услови:

- Да имаат солидно познавање на актуелната легислатива од областа на заштита на личните податоци;
- Да имаат работно искуство во областа на заштита на личните податоци од минимум 3 години и
- Да имаат искуство во спроведување обуки и менторство за возрасни, односно спроведени минимум 3 обуки за возрасни. Искуство во спроведување обуки и/или менторство поврзани со заштита на личните податоци ќе биде сметано за предност.

3.2. Услови за пријавување правни лица

Лична состојба на понудувачот

- во последните 5 години, на понудувачот да не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- на понудувачот да не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;
- понудувачот да не е во постапка за стечај или во постапка за ликвидација;





- понудувачот да нема неплатени даноци, придонеси или други јавни давачки;
- на понудувачот да не му е изречена прекршочна санкција – забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

Понудувачот го потврдува исполнувањето на критериумите за утврдување на личната состојба со изјава која ја доставува во прилог на својата понуда (изјавата е дадена во прилог на оваа документација – Прилог 2).

Покрај изјавата, понудувачот заедно со понудата не мора да поднесе документи за докажување на личната состојба. Заради проверка, Комисијата може да побара од понудувачот чија понуда ја утврдила за најповолна да ги достави потребните документи за утврдување на неговата лична состојба за проверка на овие критериуми.

Техничка способност

Понудувачот треба да ги исполнува следниве минимални услови:

- Да има ангажирано минимум 2 лица кои ги исполнуваат условите наведени во точка 3.1. од овој повик.

Понудувачот го потврдува исполнувањето на критериумите за техничка способност со доставување биографии на лицата кои ќе бидат задолжени за спроведување на обуките и обезбедување менторска поддршка.

4. Рок и начин за пријавување

Понудите можат да се доставуваат електронски, на е-маил адресата: vesna@metamorphosis.org.mk најдоцна **до петок, 26.08.2022 година**, а насловот на пораката треба да биде „**Понуда за обуки и менторство**“. Понудите кои ќе содржат непотполна или неуредна документација, како и понудите кои ќе бидат доставени по рокот утврден во овој повик, нема да бидат земени предвид. Фондација Метаморфозис го задржува правото да ги контактира само избраните кандидати.

5. Елементи на понудата

5.1. Физички лица

Понудите доставени од физички лица треба да ги содржат следните елементи:

- Кратки професионални биографии на сите членови на тимот во кои ќе бидат наведени сите податоци врз основа на кои може да се утврди исполнувањето на критериумите наведени во точка 3.1. од овој повик: професионални ангажмани и нивно времетраење, релевантни сертификати и линкови до публикации од областа на заштита на личните податоци и слично.
- Образец на финансиска понуда даден како прилог 1.

5.2. Правни лица

Понудата треба да е составена од следниве елементи и според следниов редослед:

- Образец на финансиска понуда даден како прилог 1;
- Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба даден како прилог 2;





- Кратки професионални биографии од лицата кои ќе бидат задолжени за спроведување обуки и обезбедување менторска поддршка. Во професионалните биографии треба да бидат наведени сите податоци врз основа на кои може да се утврди исполнувањето на критериумите наведени во точка 3.1. од овој повик: професионални ангажмани и нивно времетраење, релевантни сертификати и линкови до публикации од областа на заштита на личните податоци и слично и
- Документ за регистрирана дејност или тековна состојба.

6. Критериуми и начин на избор на најповолна понуда

Сите навремени, потполни и уредни пријави ќе бидат детално разгледани и оценувани според следните критериуми:

1. Квалитет на понудата – Познавање на регулативата за заштита на личните податоци, претходно искуство во областа и искуство во планирање и спроведување обуки за возрасни – 60 поени
2. Финансиска понуда – 40 поени.

Со кандидатот кое ќе добие најмногу поени по овие критериуми ќе биде склучен договор во кој подетално ќе се утврдат меѓусебните права и обврски.

7. Појаснување на тендерската документација

Доколку се потребни дополнителни информации во врска со овој повик, можете да се обратите на vesna@metamorphosis.org.mk најдоцна до понеделник, 22.08.2022.

8. Измена и дополнување на тендерската документација

Метаморфозис го задржува правото најдоцна 2 дена пред истекот на крајниот рок за поднесување на понудите, по свое наоѓање или врз основа на поднесените прашања за објаснување поднесени од страна на понудувачите, да ја измени или да ја дополни тендерската документација, за што веднаш ќе ја објави измената и ќе ги извести потенцијалните понудувачи кои поднеле барање за појаснување. Во случај на измена на тендерската документација, Метаморфозис може да го продолжи крајниот рок за доставување на понудата по барање ако постојат оправдани причини за тоа и за тоа ќе направи соодветна објава.

9. Начин и услови за плаќање

Плаќањето ќе се изврши на три рати, врз основа на фактура и извештај за спроведени активности (доколку биде избрано правно лице) или извештај за спроведени активности (доколку бидат избрани физички лица), по завршување на 2 циклуси од обуки и менторство и одобрување на извештајот од страна на Метаморфозис. Во прилог на извештаите треба да бидат доставени и сите соодветни придружни документи: записници и фотографии од менторски сесии, како и други информации и докази за обезбедената менторска поддршка, како и документите, актите и правилниците кои учесниците во менторската програма ги подготвиле или ажурирале во процесот на менторство.

10. Известување на понудувачите

До избраниот најповолен понудувач ќе се достави известување на адресата на е-пошта наведена во понудата.

